

БУДИМПЕШТА

02.03.2019 - 05.03.2019

(4 ДЕНА / 3 НОЌЕВАЊА)

ПРОГРАМА

1 ден (02.03.2019 - Сабота) | Скопје - Будимпешта

Состанок со групата на меѓународниот аеродром во Скопје во 06:05 часот. Полетување за Будимпешта во 08:05 часот. Слетување во Будимпешта во 09:25 часот. Организиран трансфер до хотелот (оставање на багаж). Следува разглед на центарот на градот со представник од агенцијата: Посета на Црквата Св.Стефан, улиците Андраши, Ракоци и Ваџи, Мостовите на Дунав...Враќање назад и сместување во хотел, слободно попладне и можност за индивидуални активности. Ноќевање.

2 ден (03.03.2019 - Недела) | Будимпешта- Szechenyi thermal bath

Појадок. Веднаш по појадокот можност за факултативна посета на една од трите најпознати термални бањи во Будимпешта, **Szechenyi thermal bath**. Лоцирана е во близина на најпосетениот плоштад, плоштадот на Хероите, и веднаш до најголемиот Градски Парк. Градена во временскиот период помеѓу 1909 и 1913 година, во Нео - Барокен и Нео - Ренесансен стил, дизајн целосно креиран од страна на Győző Czigler. Оваа термална бања денес е една од најголемите туристички атракции во Будимпешта. Во неа може да доживеете и поминете едно реласирачко утро, забавно попладне или пак симпатична и романтична ноќ. Величественоста на **Szechenyi thermal bath** зборува доволно за истата. Во нејзе ќе може да уживате во извонредните медицински природни термални води со температури од 74 °C и 77 °C распоредени во 18 базени, од кој секако централно најголема атракција се трите надворешни базени, со три различни температури (базен во кој би можеле да пливате со температура од 27 °C, "авантуристички" плиток базен со масажни млазници и температура од 33 °C и базен кој содржи минерални води со температура од 38 °C), како и 10 сауни, парни бањи, понуда на различни видови масажи, третмани на лице, но и многу повеќе. Враќање во хотел. **Ноќевање.**

3 ден (04.03.2019 - Понеделник) | Будимпешта (Парламент,300, Чардаш)

Појадок. После појадокот, факултативна посета на Парламентот, еден од трите најголеми парламенти во Европа или факултативна посета на 300. Вечерта во 21:00 часот можност за факултативна посета на традиционален ресторан - чардаш (богато мени, со цигански фолклорни игри, каде се вклучуваат и самите гости и многу забава, што вреди да се доживее и ќе Ви го доближи унгарскиот живот). **Ноќевање.**

4 ден (05.03.2019 - Вторник) | Будимпешта - Скопје

Рано одјавување од хотел. Трансфер до аеродром. Полетување за Скопје во 06:10 часот. Пристигнување и слетување во Скопје во 07:35 часот.

ЦЕНА НА АРАНЖМАНОТ ОД 189€ (11.718 МКД)

Во цената на аранжманот е вклучено:

- Директен лет на релација Скопје - Будимпешта - Скопје со авиокомпанијата Wizz Air;
- Мала кабинска торба **до 8 килограми со димензии 40x30x25 cm**;
- Сместување во двокреветни соби во хотел - 3 ноќевања со појадок;
- Организирани прошетки според програмата со придружник од агенцијата;
- Трансфер аеродром - хотел - аеродром (јавен транспорт);
- Организација на аранжманот и придружник на патувањето;

Во цената на аранжманот не е вклучено:

- Аеродромски такси - 2.990 мкд;
- Разглед на Будимпешта со локален водич - 10 €;
- Посета на Парламент (трансфер со јавен превоз, влезница и локален водич) - 20 €;
- Вечера во ресторан - чарда - 35 €;
- Посета на Szechenyi thermal bath (влезница и трансфер со јавен превоз) - 27 €;
- Влезници за ЗОО - 15 € возрасен, 10 € дете
- Влезници за музеите и културно - историските споменици;
- Задолжително патничко - здравствено осигурување;
- Доплата за еднокреветна соба;

НАПОМЕНА:

- Пријавување на факултативи во агенција
- Факултативите се реализираат со јавен трансфер, кој што не е вклучен во цената
- Минимум пријавени патници за реализација - 15.

Општи напомени:

- Резервација се прави со уплата на 30% од вкупниот износ на аранжманот;
- Целосна уплата на аранжманот е 15 дена пред почетокот на истиот;
- Цените на аранжманот се дадени во евра за уплата во денарска противвредност по курс 1 евро = 62 мкд;
- За реализација на аранжманот се потребни минимум пријавени 45 патника;
- За ова патување мора да имате пасош кој има важност од минимум 90 дена по завршувањето на аранжманот;
- Организаторот го задржува правото да ја промени цената на аранжманот во случај на промена на цената на превозот или хотелот;
- Во случај на недоволен број на пријавени патници организаторот го задржува правото да го откаже во целост аранжманот 5 дена пред датумот на започнување на истиот;
- Организаторот го задржува правото за промена на цените на факултативните излети, во случај на промена на цената на влезниците на локалитетите и музеите;
- За време на разгледите на градовите наведени во програмата не се предвидени посети на внатрешноста на јавните згради, институции или културни споменици, освен ако тоа не е посебно нагласено во програмата;
- Организаторот го задржува правото за промена на редоследот на реализација на програмата;
- Организаторот на патувањето го задржува правото за промена на програмата за патување во случај на непредвидени објективни причини, како на пример: застој на граница, доцнење на летот, застој во сообраќајот, затвореност на некој од локалитетите предвиден за посета и слично.

За оваа програма важат општите услови за патување на агенцијата

Ул. 11ти Октомври 5 (Градски Плошад Македонија), 1000, Скопје, Македонија
Тел: + 389 (0) 2 3216 389; www.inex.com.mk; email: inex2@t.mk